

Ј С П „ С К О П Ј Е “ – С К О П Ј Е

Финансиски извештаи

За годината што завршува на 31 декември 2018 година

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив	Јавно Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ
Скратен назив	ЈСП “ СКОПЈЕ “
Правна форма	Јавно претпријатие
Статус	Јавно Сообраќајно Претпријатие со Одлука бр. 4593/1 од 05.12. 1989 год. донесена од Собрание на Град Скопје
Основано	Од Извршен Народен Одбор на Град Скопје со Решение број 18376 од 11.07.1947 година
Регистрирано	На 17.01.1948 година со назив Градско Автобуско Сообраќајно Претпријатие Скопје
Функционира	На територијата на Град Скопје со приградските населби
Седиште	Скопје
Адреса	Булевар “ Александар Македонски “ број 10
Раководење	Управен одбор , Надзорен одбор , Директор
Избор на УО и НО	Совет на Град Скопје
Избор на директор	Градоначалник на Град Скопје
Делокруг на работа	Јавен градски и приградски превоз на патници
Финансирање	Приход од превоз на патници , субвенции од Градот , донации
Ден на ЈСП	17-ти Јануари
Директор на ЈСП	Кристијан Чушков
Управен одбор	
Претседател	Борче Божиновски
	Антонио Зврцинов
	Марија Митановска
	Василка Стефановска
	Гоце Димитриевски
	Давид Геровски
	Благоја Симоновски
Членови	Нермин Чолиќ
	Соња Зафировска
	Ахмет Ламалари
	Зуер Реџеми
	Риза Јонузи
	Ваљон Салиху
Надзорен одбор	
Претседател	Сузана Делева
	Рамадан Алија
Членови	Нуран Нуредуни
	Дарко Георгиевски
	Игор Стојановски

Вработени

Вработени	1.329 (со состојба на 31.12.2018 година)	
Пол	Жени -----	182 (13,7%)
	Мажи -----	1.147 (86,3%)
Образование	ВСС -----	80 (6,0%)
	ССС -----	1.003 (75,5%)
	НСС -----	47 (3,5%)
	ВКВ -----	160 (12,1%)
	КВ -----	39 (2,9%)
Работен стаж	од 0 до 5 год.-----	69 (5,2%)
	од 6 до 10 год.-----	206 (15,5%)
	од 11 до 15 год.-----	141 (10,6%)
	од 16 до 20 год.-----	112 (8,4%)
	од 21 до 25 год.-----	127 (9,6%)
	од 26 до 30 год.-----	109 (8,2%)
	од 31 до 35 год.-----	306 (23,0%)
	над 35 год.-----	259 (19,5%)

Организациона структура

Сектор АБ Автокоманда

- Одделение за технолошка подготовка
- Одделение за сообраќај
- Одделение за ремонт и одржување

Сектор АБ Ѓорче Петров

- Одделение за технолошка подготовка
- Одделение за сообраќај
- Одделение за ремонт и одржување

Сектор за поддршка на директорот

- Одделение за координација и организација
- Одделение за план, анализа и статистика
- Одделение за односи со јавноста и меѓународна соработка

Сектор за сообраќај

- Одделение за оперативен контролен центар
- Одделение за планирање на сообраќај
- Одделение за одржување на автобуски стојалишта
- Одделение за слободен превоз

Сектор за финансиски работи

- Одделение за финансии
- Одделение за пресметка на плати
- Одделение за сметководство
- Одделение за складирање

Сектор за правни и општи работи

- Одделение за правни работи
- Одделение за општи работи

- Одделение за обезбедување и ппз
- Одделение за безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина

Сектор за информатичка поддршка

- Одделение за софтвер
- Одделение за информатички технологии и развој
- Одделение за техничко поддржување

Сектор за јавни набавки

- Одделение за планирање и спроведување на јавните набавки
- Одделение за реализација на набавки

Сектор за инфраструктура

- Одделение за управување со останати инфраструктури и единици
- Одделение за одржување на Панорамско тркало
- Одделение за управување и одржување на жичара и Милениумски крст

Сектор за продажба и маркетинг

- Одделение за маркетинг
- Одделение за продажба

Сектор за контрола

- Одделение за техничка поддршка на контролори
- Одделение за контрола на билети (смарт картички)

Самостојни одделенија

- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за внатрешна ревизија
- Одделение за внатрешна контрола

МИСИЈА

Мисија на ЈСП СКОПЈЕ е сигурно, стабилно и достапно во простор и време вршење на превозна услуга на целокупното локално население и на посетителите на градот Скопје и приградските населби под економски најповолни и еколошки прифатливи услови.

ВИЗИЈА

ЈСП СКОПЈЕ како високо организирана сообраќајно-техничка и економско-управна целина со широка општествена и корпоративна одговорност која ги обединува сите видови на јавен транспорт во Градот, во единствен, ефикасен, висококвалитетен и професионален јавен сервис насочен кон задоволување на потребите на граѓаните и напредокот на националната економија и општеството во целина.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/09...); одредбите на Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, со пратечките измени) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009). Според овој Правилник, сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година, утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Претпријатието се прикажани во македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

Политика за евидентирање на приходите од продажба

Претпријатието генерира приходи од продажба на билети во патниот сообраќај; продажба на рекламен простор и друго.

Претпријатието ги евидентира приходите кога станува извесно дека идни економски користи ќе влезат во Претпријатието и истите можат да бидат соодветно измерени. Продажбите се евидентираат според фактурната вредност, намалена за дисконти и ДДВ.

Цените на поединечните услуги кои Претпријатието ги наплатува од крајните корисници се регулирани со одлуки за одобрување на цени година, донесена од Градот Скопје.

Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија, по стапка од 10% на бруто добивката зголемена за износот на непризнати расходи. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни

средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Материјалните средства на Претпријатието се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема, возила и инвестиции во тек.

Материјалните средства на Претпријатието иницијално се евидентираат по набавна вредност.

Набавната вредност на материјалното средство (недвижности, постројки и опрема) се состои од набавна цена со вклучени царини и даноци кои не се одбиваат, по намалување за износите за трговски попусти и рабати и сите други трошоци кои се потребни да се доведе средството во сегашната локација и состојба за да биде spremно за користење онака како што тоа го бара раководството на Претпријатието.

Земјиштето се признава по набавна вредност. Во согласност со домашната регулатива истото не е предмет на депрецијација. Претпријатието не е сопственик на земјиштето туку е негов корисник. Правото на користење е запишано во имотен лист. Правен сопственик на земјиштето е Република Македонија. До момент на регулирање на правната сопственост, земјиштето има третман на државна поддршка (МСС 20) и неговата вредност се утврдува со капитален пристап.

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност во која е вклучена цена на набавка, даноци кои не се одбиваат и други трошоци потребни средството да се доведе до посакуваната локација и состојба неопходна за извршување на оперативните цели.

Книговодствената вредност на средствата е предмет на редовна опсервација за можни оштетувања, особено кога одредени настани укажуваат дека книговодствената вредност не може да се надомести. Доколку вакви показатели постојат и книговодствената вредност е поголема од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството се намалува до износот на надоместливата вредност.

Депрецијацијата се пресметува со користење на праволиниска метода по стапки кои го отсликуваат употребниот век на користење на средствата.

Основните стапки на депрецијација се:

Згради	1% - 10%
Компјутери	25%
Опрема и возила	5%-25%

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува депрецијација.

Во рамките на недвижностите, постројките и опремата се евидентирани средства од државни поддршки.

Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер (објективна) вредност, при што разликата се ефектуира како трошок за периодот.

Залихи

Залихите на Претпријатието се состојат од залиха на материјали, резервни делови и залиха на ситен инвентар. Набавната вредност се состои од фактурна вредност, царини и даноци и поврзани трошоци како што се транспортни трошоци, трошоци за ракување и други трошоци кои директно се поврзани со набавката. Залихите на ситен инвентар целосно се отпишуваат во момент кога се ставаат во употреба.

Парични средства и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти на Претпријатието се состојат од Денари и странска валута на сметки во банка, и парични средства во благајна.

Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Претпријатието учествува во пензискиот фонд со уплатување на опгеделени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност намалена за соодветни износи на исправки за сомнителни побарувања. Проценката за исправка се прави врз дел или врз целиот износ на побарувањата од купувачи кога според мислењето на раководството истите нема да бидат наплатени.

Поврзани субјекти

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Претпријатието. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Претпријатието е Собрание на Град Скопје кое има значајно влијание врз Претпријатието, а со тоа и моќ да го контролира работењето на Претпријатието во целина. Покрај тоа, Претпријатието се јавува како оснивач на субсидијарно друштво ЈСП Турс ЈСП Скопје ДООЕЛ-Скопје.

Државни поддршки

Претпријатието добива државни поддршки во вид на материјални средства, залихи и парични средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Државните поддршки во форма на залихи и парични средства се признаваат целосно како приход во Билансот на сеопфатна добивка, освен доколку се разграничуваат за наредни периоди. Земјиштето е државна поддршка која е признато со капитален пристап.

Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Претпријатието се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2017 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

Корекција на грешка

Претпријатието врши корекција на грешки / промени на сметководствени политики во согласност со МСС 8-Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки.

Вложување во недвижности

Во согласност со МСС 40 - Вложување во недвижности, Претпријатието дел од објекти и опрема дава под наем и остварува приход од наем.

Вложувањето во недвижности се евидентира во моментот кога станува очигледно дека Претпријатието од средството ќе се стекне со идни финансиски користи што нему му припаѓаат, односно за зголемување на капиталот или двете. Првично, вложувањето во недвижности се признава според нивната набавна вредност. После иницијалното признавање, последователните трошоци можат да се капитализираат во вложувањето во недвижност единствено доколку се очекува зголемување на идните користи. Сите останати последователни трошоци се евидентираат како трошок за периодот.

Претпријатието како своја сметководствена политика го применува моделот на набавна вредност.

Вложувањата во недвижности се депрецираат по стапка од 2,5% годишно. Депрецијацијата се пресметува праволиниски и го рефлектира корисниот век на употреба на недвижноста.

Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки, како и со прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот.

Политика на ризик

Ризикот во ЈСП претставува закана дека некој настан или активност може да се претвори во негативен ефект кој ќе ја намали способноста на ЈСП Скопје успешно да ги извршува своите надлежности, задачи и обврски во јавниот градски и приградски превоз.

Ризикот во работењето на ЈСП Скопје претставува веројатност дека одредена активност или настан, директно или индиректно негативно ќе се рефлектира врз успешноста во работењето на претпријатието, непреченото извршување на јавниот транспорт, намалување на приходите и зголемување на расходите. Државните поддршки (од Градот Скопје, како основач на ЈСП СКОПЈЕ, како и од Владата на РМ) се од фундаментално значење за непречено функционирање на претпријатието.

Принцип на транспарентност

Во согласност со Законот за јавните претпријатија, Претпријатието својата дејност во целост ја врши според принципот на транспарентност.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2018
(Во Денари)

	Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
	а		
Приходи од продажба на услуги	3	1,284,537,741	1,292,300,987
Приходи од донации и субвенции (државни поддршки)	4	293,756,980	341,026,277
Останати приходи	5	280,392,444	49,952,456
Вкупно оперативни приходи		1,858,687,165	1,683,279,720
Трошоци			
Трошоци за материјали ,енергија,резервни делови, отпис на ситен инвентар	6	(437,251,422)	(357,870,401)
Трошоци за услуги	7	(517,648,622)	(458,981,934)
Амортизација и депрецијација	12	(109,656,376)	(108,659,112)
Трошоци за вработените	8	(587,139,218)	(622,035,746)
Останати оперативни трошоци	9	(257,253,784)	(64,830,014)
Финансиски трошоци-нето	10	(170,280,110)	(1,100,898)
Вкупно оперативни трошоци		(1,738,669,312)	(1,613,478,105)
Добивка пред оданочување		120,017,853	69,801,615
Данок на добивка	11	(10,943,533)	(7,256,063)
Добивка по оданочување		109,074,320	62,545,552
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината		109,074,320	62,545,552

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

Година што завршува на 31 декември 2018

(Во Денари)

	Државен (јавен) капитал	Акумулирана (загуба)	Добивка од тековната година	ВКУПНО	
Состојба, 1 јануари 2018	53,295,972	(310,697,214)	(62,541,678)	(194,859,564)	
Нето добивка за 2017 год.	-	62,541,678	(62,541,678)	-	
Останата сеопфатна добивка					
Добивка 2018			109,074,320	109,074,320	
Состојба, 31 декември 2018	53,295,972	(248,155,536)	(109,074,320)	(85,785,244)	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2018

(Во Денари)

31.12.2018

Парични текови од деловни активности				
Добивка пред оданочување			120,017,853	
Усогласување за:				
Амортизација и депрецијација			109,656,376	
Отпис на побарувања			23,330,007	
(Приход)/трошок од вишоци (нето од кусоци)			(584,321)	
(Приход)/расходи од камати-нето			(171,128,852)	
Одложен приход			(369,992,840)	
Вредносно усогласување на подружница			856,700	
Намалување/ (зголемување) на побарувања од купувачи			(13,811,077)	
Намалување/(зголемување) на залихи			3,865,917	
Зголемување/ (намалување) на обврски кон добавувачи			83,740,977	
Нето парични средства од деловни активности			(214,049,260)	
Парични текови од инвестициони активности				
Набавка на материјални и нематеријални средства			(29,883,751)	
Продажба на основни средства			-	
Камата			-	
Нето парични средства користени за инвестициони активности			(29,883,751)	
Парични текови од финансиски активности				
Прилив од зголемување на капитал			-	
Прилив од субвенции			293,756,980	
Нето парични средства користени за финансиски активности			293,756,980	
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	1	6	49,823,969	
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	1	6	305,505,617	
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	1	6	355,329,586	

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	165.766.700	864.107.814	3.417.652.604	339.107.495	4.786.634.613
Зголемување		1.595.309	493.160	27.795.282	29.883.751
Намалување		1.337.756	80.694.325		82.032.081
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	165.766.700	864.365.367	3.337.451.439	366.902.777	4.734.486.283
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)		559.501.690	3.318.168.571		3.877.670.261
Амортизација		60.572.535	40.815.146		101.387.681
Намалување		1.337.756	80.327.018		81.664.774
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)		618.736.469	3.278.656.699		3.897.393.168
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018(тековна година)	165.766.700	245.628.898	58.794.740	366.902.777	837.093.115
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018(тековна година)	165.766.700	304.606.124	99.484.033	403.909.998	908.964.352
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	165.766.700	859.696.726	3.394.180.423	333.006.736	4.752.650.585
Зголемување		6.144.419	102.724.520	71.473.403	180.342.342
Намалување		1.733.331	79.252.339	570.041	81.555.811
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	165.766.700	864.107.814	3.417.652.604	403.909.998	4.851.437.116
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)		500.793.206	3.310.003.723		3.810.796.929
Амортизација		59.992.864	32.313.370		33.597.750
Намалување			40.478.218		100.471.082
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)		559.501.690	3.318.168.571		3.877.670.261
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017(тековна година)	165.766.700	304.606.124	99.484.033	403.909.998	973.766.855
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017(тековна година)	165.766.700	358.903.520	84.176.700	333.006.736	941.853.656

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	52.903.005	43.381.331
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	41.338.096	20.401.225

Вредносно усогласување на побарувања	-41.334.096	-24.831.466
Вкупно:	52.907.005	38.951.090

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	346.180.973	297.938.953
Парични средства во денарска благајна	8.518.192	7.158.819
Девизна сметка	630.421	407.845
Девизна благајна		
Вкупно:	355.329.586	305.505.617

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:	Тековна година	Претходна година
Вид на обврска: Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва		
Обврски кон добавувачи		
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити		
Обврски по основ на кредити	142.563.043	292.867.497
Обврски по основ на заеми	/	101.844.247
Останати долгорочни обврски: за ДДВ		
Вкупно:	142.563.043	394.711.744

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	244.878.715	161.137.738
Добавувачи во странство	65.859	65.859
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	244.944.574	161.203.597

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата за ДДВ	<u>99.226.901</u>	10.580.335
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	99.226.901	10.580.335

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	1.286.493.785	1.298.198.155
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	1.286.493.785	1.298.198.155

Останати приходи

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	23.064.624	19.889.229
Приходи од наплатени отпишани побарувања	35.997.487	2.478.470
Приходи од државни поддршки	293.756.980	341.026.277
Вкупно:	352.819.091	363.393.976

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	166.942	260.031
Обврски по основ на купопродажни односи	1.879.187	645.664
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2018	31 декември 2017
Потрошени материјали и сировини	3,518,440	2,461,834
Трошоци за енергија	402,380,794	322,581,961
Резервни делови	19,786,107	26,652,364
Отпис на ситен инвентар	11,566,081	6,174,242
	437,251,422	357,870,401

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Транспортни услуги	363,615,015	323,673,357
Пошта, телефон и тн.	15,847,144	18,873,493
Надворешни услуги	104,646,402	53,128,800
Комунални услуги	6,746,057	6,421,284
Осигурување	23,630,849	19,622,955
Банкарски услуги	1,845,192	1,410,785
Останати услуги	1,317,963	35,851,260
	517,648,622	458,981,934

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Бруто плати и надоместоци	601,614,748	620,103,586
Трошоци за службени патувања	472,953	620,273
Трошоци за УО и НО	1,856,982	1,450,871
	603,944,683	622,174,730

ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Трошоци за наемнини	7,704,362	6,462,225
Вредносно усогласување на побарувања /отпис	23,330,007	1,765,321
Репрезентација и реклама	1,545,832	9,193,070
Спонзорство и донации	1,151,866	2,019,152
Даноци и придонеси што не зависат од резултатот	9,124,853	12,800,361
	42,856,920	32,240,129

ФИНАНСИСКИ ТРОШОЦИ -НЕТО

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Негативни курсни разлики	(9,743)	(15,459)
Трошоци за камати	(377,017)	(373,865)
Позитивни курсни разлики	46	5,835
Приходи од камати	171,505,869	471,059
	181,119,155	87,570

ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Македонија. Законскиот данок на добивка во 2017 година од 10% се пресметува на бруто добивката зголемена за расходите што не се признаваат за даночни цели.

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Добивка / (загуба) пред оданочување	120,017,853	69,801,615
Данок на добивка 10%	(10,943,533)	(7,259,937)

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Вложување во подружница (субсидијар)		
- ЈСП Турс ЈСП Скопје ДООЕЛ Скопје	28,447,586	28,447,586
- Вредносно усогласување	(27,850,799)	(26,991,099)
Спогодба со Министерство за одбрана на РМ	137,327,753	189,107,009
	137,924,540	190,563,496

Претпријатието е оснивач на подружницата (100% сопственост) ЈСП Турс ЈСП ДООЕЛ Скопје. Се врши вредносно усогласување на вложувањето врз основ на неревидирана нето главнина на Подружницата.

Во 2015 година е склучена Спогодба со Министерството за одбрана на РМ, за побарување кое е рекласифицирано како долгорочно, со грејс период од 3 години и рок на плаќање од 7 години.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Денарска жиро сметка	124,146,286	43,127,361
Посебна сметка-панорамско тркало	230,552,879	254,811,592
Девизна сметка	630,421	407,845
Парични средства во благајна – Денари	-	7,158,819
Парични средства во благајна-девизи	-	-
	355,329,586	305,505,617

ЗАЛИХИ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Материјали во магацин	6,385,779	8,513,864
Резервни делови	32,567,146	33,951,355
Ситен инвентар во магацин	676,566	1,030,189
Залиха на трговска стока	388,402	388,402
	40,017,893	43,883,810

JAVNO SOOBRAKAJNO PRETPRIJATIE
С К О П Ј Е) ц.о.
NDËRMARRJA QARKULLESE PUBLIKE "SHKUP" p.p.
15-03-2019
С К О П Ј Е Ш К У П

Врз основа на член 27 од Статутот на ЈСП СКОПЈЕ, Управниот одбор на ЈСП СКОПЈЕ на 18 седница одржана на ден 15.03.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Годишната сметка на ЈСП СКОПЈЕ за 2018 година

1. Се усвојува Годишната сметка на ЈСП СКОПЈЕ за 2018 година.
2. Составен дел на Одлуката е Годишната сметка.
3. Одлуката влегува во сила по добивање согласност од Советот на Град Скопје.

Доставено до:

- Директор на ЈСП СКОПЈЕ
- Сектор за Финансиско работење(2)
- Архива

Управен одбор на ЈСП СКОПЈЕ
Претседател
Борче Божиноски

